

## ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **14/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Царинска управа на РМ**

I.1.2) Адреса: **Лазар Личеноски бр. 13**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дафинка Кијевска** Адреса на е-пошта: **dafinka.kijevska@customs.gov.mk**  
Телефон/Факс: **02 3 171779/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **771.186,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:  
**Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите - предмет на Договорот во своите простории односно лабораторија.**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

| Дел број | Опис на делот за набавка                               |
|----------|--|
| 1        | Испитување на сапонификациски број на нафтени деривати |

| Дел број | Опис на делот за набавка   |
|----------|--|
| 2        | Испитување на октански број во бензин                                    |
| 3        | Испитување на цетански број во дизел гориво                              |
| 4        | Испитување на ткаенини, плетенини, предива, конци                        |
| 5        | Испитување на видот на ткаењето  |
| 6        | Испитување на грамажа на хартија и картон                                |
| 7        | Испитување на состав на хартија и картон                                 |
| 8        | Испитување на карактеристики на хартија и картон                         |
| 9        | Испитување на јоден број во растителни и животински масла и масти,       |
| 10       | Испитување на киселински степен во растителни и животински масла и масти |
| 11       | Испитување на какао и какао производи                                    |
| 12       | Испитување на растителни производи                                       |
| 13       | Испитување на растителни производи                                       |
| 14       | Испитување на сурова и приготвена храна                                  |
| 15       | Испитување на печурки  |
| 16       | Испитување на кујнска сол,   |
| 17       | Испитување на природен шеќер   |
| 18       | Испитување на алкохолни производи  |
| 19       | Испитување на конзервирани производи                                     |
| 20       | Испитување на скроб во прехранбени производи                             |
| 21       | Испитување на месо   |
| 22       | Испитување на суров, сушен, режан тутун                                  |
| 23       | Испитување на тутунски производи   |
| 24       | Испитување на керамика   |
| 25       | Испитување на кожа и крзно.  |

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

#### **ДРД образец**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **20.08.2018 во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **14.08.2018 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **365** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**20.08.2018 во 10:00** Место: **Царинска управа на РМ ул. Лазар Личеновски Скопје , 1000 Скопје.**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **25.07.2018**

**ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

**ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

**ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**